



## Израел - тајните на светата земја



Софија – Тел Авив – Јафа – Цезареја – Хаифа – Акко – Тибериас – Тверија – Назарет – Кана  
Галилејска – Табха – Капернаум – Галилејското езеро – Јарденит – Тибериас – Кумран –  
тврдина “Масада” – Мртво Море – Витлеем – Ерусалим – Тел Авив – Софија

**Потврдени дати на поаѓање**

**20.02.2019 08.05.2019 22.05.2019 05.06.2019 03.09.2019**

### **ДЕН 1 | Софија – Тел Авив – Јафа**

Заминување од Терминал 1 на аеродромот во Софија во 06.00 ч. Со лет на авиокомпанијата "Wizz Air" за Тел Авив. Пристигнување во Тел Авив во 08.25 ч. Пречек од претставник на агенцијата партнер. Панорамски разглед со автобус на Тел Авив - економскиот и финансиски центар на Израел: Рамат Ган - населба на богатите; "Белиот град" - познат квартал во Тел Авив, прогласен од УНЕСКО за светско архитектонско наследство со десетиците градби во стил Баухаус, комбинирање на различни стилови во модерната архитектура, "Плоштадот Дизенгоф" - срцето на градот; плоштад "Јицак Рабин" - местото на убиството на экс-премиерот на Израел. Пешачки разглед во стариот град Јафа, познат по своето античко пристаниште со над 8.000-годишна историја. Прошетка низ тесните улици на градот, во комбинација со уметничка атмосфера на современиот град Јафа. Панорамски поглед од Јафа кон Тел Авив и Неве Цедек - првиот квартал на Тел Авив, изграден во 1887 год. Сместување во реонот на Тел Авив / Бат Јам. Вечера. Ноќевање.

### **ДЕН 2 | Цезареја – Хаифа – Акко – Тибериас**

Појадок. Поаѓање кон Цезареја - градот на израелската елита. Организирана посета на античкиот град, некогашната главна база на римските власти во Јудеја - римското пристаниште, аквадуктот, античкиот театар. Заминување за Хаифа - најголемиот град во северен Израел и трет по големина град во земјата. Панорамски разглед со автобус на Хаифа со искачување на планината Кармел со неверојатни глетки на Заливот на градот. Посета на Бахаиските градини - ремек-дело на пејзажната архитектура, во кои се наоѓа Храмот на Баб - основачот на бахајската вера. Деветнаесет градини и тераси, завршени во 2001 год, го опкулуваат храмот на Баб и ја откриваат претставата на бахаите за убавина, хармонија и мир. Споредени од посетителите со познатите градини од минатото, градините на Версаи или древните Версаиски градини на Вавилон, терасите се протегаат на повеќе од километар по падината на планината Кармел, преобразувајќи го лицето на местото, одамна познато како "Света Гора". Заминување за Акко - средновековната азиска престолнина на крстоносците и важен трговски центар за венецијанските, генуезките и пизански трговци. Организирана посета на стариот град, вклучена во листата на УНЕСКО - Тврдината на Хоспиталиерите - симбол на градот и на христијанската моќ; стариот пазар; порта. Заминување за Тибериас - град изграден од императорот Тибериј, живописно се протега во ридовите над Галилејското езеро. Сместување. Вечера. Ноќевање.

### **ДЕН 3 | Тверија – Назарет – Кана Галилејска – Табха – Капернаум – Галилејското езеро – Јарденит – Тибериас**

Појадок. Заминување за Назарет, град во кој, според традицијата, архангел Гаврил и ја објавил на Марија добрата вест. Организирана посета на Црквата "Благовештение", изградена над пештерата во која Марија сфати дека ќе роди Син Божји. Посета на црквата "Свети Јосиф" - традиционално се смета за домот на Јосиф и Марија и разгледување на работилницата на Јосиф. Заминување за Кана Галилејска - местото каде што Спасителот за првпат покажал чудотворна сила, кога за време на свадба претворил вода во вино. Посета на францисканската црква во Кана, складирање на теглата во

која водата се претворила во благословено вино. Посета на Грчката православна црква "Св. Ѓорѓи". Посета на Табха - местото каде што Исус хранел 5.000 луѓе со две риби и неколку лебови. Заминување за Капернаум - местото каде што Исус ги сретнал своите први ученици и се споменува како дом на апостолите Петар, Андреј, Јаков, Јован и Матеј. Разгледување на остатоците од куќата на апостол Петар. Посета на древната синагога во која Исус проповедаше. Патување со автобус до планината на блаженството, каде што Исус преку својата проповед им дава на луѓето блаженство. Посета на Црквата на Блаженството, позната по своите прекрасни градини и прекрасни погледи на Галилејското Езеро. Можност за ручек во ресторан на брегот на езерото, каде се нуди локалниот специјалитет "Рибата на св. Петар". Панорамски разглед со автобус низ Галилејското Езеро. Поаѓање за Јарденит - познатата крстилна зона и местото каде што Јован Крстител го нарекол Исус. Враќање назад во Тибериас. Вечера. Ноќевање.

#### **ДЕН 4 | Тибериас – Кумран – тврдина "Масада" – Мртво Море – Витлеем**

Појадок. Поаѓање за Мртво Море преку Еврејската пустина. Посета на Кумран, каде се најдени најраните ракописи од Стариот Завет на хебрејски. Посета на тврдината "Масада" - највозбудливата тврдина во Израел, каде што се раскажуваат приказни за упорност и сила, верба и достоинство, амбиции и трагичен крај. Масада се наоѓа сместена на изолирано плато во Јудејската пустина, избрана од цар Ирод, на кое ќе изгради своја сопствена палата. Нејзината фасцинантна приказна се запознава со величествениот кралски период и еврејскиот отпор на римската доминација. Организирана посета на археолошкиот парк "Масада" - искачување со лифт до влезот на објектот и прошетка низ урнатините на дворските сали со воодушевувачки глетки кон Мртвото Море и Јордан. Разгледување на термите, синагогата, римскиот камп и римската патека. Можност за фотопауза на единствената отворена сцена за оперски изведби во Израел. Поаѓање на бреговите на Мртвото Море, кое се наоѓа на повеќе од 400 метри под морското ниво, познато по своите лековити својства. Слободно време за плажа и кални бањи со минерални соли (под соодветни метеоролошки услови). Сместување во областа Витлеем / Ерусалим. Вечера. Ноќевање.

#### **ДЕН 5 | Ерусалим**

Појадок. Поаѓање за Витлеем. Организирана посета на црквата "Рождество Христово" во Витлеем со разгледување на јаслите во кои бил роден Исус. Поаѓање за Ерусалим. Панорамски разглед на Ерусалим: Елеонската Гора, од која Исус се вознесе кон небото, со панорамски поглед на стариот дел на градот и златната купола на ридот на храмовите; руската црква "Марија Магдалена"; Гетсиманската градина, која е меѓу култните места поврзана со Христовите страсти со "Црквата на сите народи"; црквата со гробот на "Пресвета Богородица" во долината Кедрон; брдото "Сион" - стекнал симболично значење за преродбата и независноста на Евреите. Пешачки разглед во стариот град на Ерусалим - гробот на цар Давид; просторијата на Тајната вечера; Ерменскиот квартал со катедралата "Св. Јаков" - најголемиот и свет храм за сите Ерменци во Израел; римското Кардо (улица); Еврејскиот квартал со синагогата "Хурва"; Сидот на плачот - останата од Вториот храм, кој бил најсвето место за сите Евреи; прошетка по "Вија Долороса", улица каде што Исус го носел својот крст на Голгота; Муслиманскиот квартал со стариот пазар; Христијанскиот квартал - со лутеранската протестантска црква; Грчката православна црква; организирана посета на Божјиот гроб и Голгота. Добивање на сертификат за ацилак. Трансфер до хотелот. Вечера. Ноќевање.

#### **ДЕН 6 | Ерусалим – Тел Авив – Софија**

Појадок (рано наутро или сув пакет). Поаѓање за Тел Авив. Трансфер до аеродромот "Бен Гурион". Поаѓање во 09.15 ч. за Бугарија со лет на авиокомпанијата "Wizz Air". Пристигнување на аеродромот во Софија (Терминал 1) во 12.10 ч.

**Цена 715 еур**

#### Во цената е вклучено:

Авионски билет со вклучени аеродромски такси Софија - Тел Авив - Софија на авиокомпанијата "Wizz Air"  
Рачен багаж до 10 кг со димензии 40x30x20 см  
Пречек и асистенција на аеродромот "Бен Гурион"  
Трансфер аеродром - хотел - аеродром  
Транспорт по опишаната маршрута  
1 ноќевање со појадок и вечера во Хотел "Armon Yam" \*\*\* или сличен во Тел Авив / Бат Јам  
2 ноќевања со појадок и вечери во "Tiberias Club Hotel" \*\*\* или сличен во Тибериас  
2 ноќевања со појадок и вечери во Хотел "Nativity" Натив \*\*\* или сличен во Витлеем  
Влезници за Акко, античкиот град во Цезареја, Кумран и тврдината "Масада" (влезници и лифт)  
Сертификат за ацилак  
Водич на македонски/српски/бугарски јазик  
Патничко осигурување со покрите до 30 000 евра на осигурителна компанија "Сава осигурување"  
Водач од Бугарија за време на екскурзијата  
Цените се дадени во евра, уплата се врши исклучиво во денарска противвредност по курс 1€ = 62мкд.

#### Во цената не е вклучено:

Чекиран багаж до 20 кг или 32 кг  
Ручеци и пијалоци  
Бакшиш за водич и возач (3-5 USD на ден по лице - со доплата задолжително на лице место)  
Влезници за други музеи, локалитети и настани кои се посетуваат по желба  
Трошоци од лична природа  
За лица над 65 години автоматски се додава доплата за осигурителна премија

#### Сместување:

Двокреветна соба со разделени легла	вклучено во цената
Двокреветна соба со француски лежај/брачен кревет	вклучено во цената
Дополнително трето легло	вклучено во цената
Еднокреветна соба	<b>+€233</b>

#### Дополнителни услуги:

Чекиран багаж до 20 кг (во двете насоки) на турист	<b>€128</b>
Чекиран багаж до 32 кг (во двете насоки) на турист	<b>€154</b>
Специјална услуга: Ноќевање во хотел "Хемус" *** пред заминување (цена на турист при сместување во двокреветна соба)	<b>€15</b>
Специјална услуга: Ноќевање во хотел "Хемус" *** пред заминување (цена на турист при сместување во еднокреветна соба)	<b>€23</b>

#### Корисна информација:

Услови за плаќање: при резервација - 35% од вкупниот износ; доплата до 100% - до 30 дена пред датумот на поаѓање.  
Услови за откажување: до 31 ден - 35% од основната цена; од 30 до 1 ден - 100% од вкупната цена.  
Можна е промена на распоредот на летови од страна на авиокомпанијата.  
Од оперативни причини, ограничен број на кабински багаж може да се транспортира во авионската кабина.  
Ако има премногу багаж, можеби ќе треба да се стави во багажниот простор бесплатно.  
Цената на екскурзијата е определена во следниов валутен курс: 1 USD = 1,8 лв. При промена на валутниот курс со над 5% агенцијата го задржува правото да ја промени цената на екскурзијата во соодветната насока.  
Екскурзијата се спроведува при минимум 30 регистрирани туристи.  
**Патувањето генерално не е погодно за луѓе со намалена подвижност!**  
Медицински и здравствени услови  
Не постојат медицински и здравствени услови поврзани со патувањето.  
Визно пасошки режим  
Македонските граѓани кои патуваат за земјата, потребно е да поседуваат валиден пасош со рок на важност минимум 6 месеци од денот на влегување во земјата.  
Патувањето се спроведува при минимум 30 регистрирани туристи.